

FOREVER

 MACEDONIA

Март 2015 | Број 161

SUCCESS DAY

28.03.2015

Хотел „Порта“

почеток:

18 часот

**Сопственик на
Форевер бизнис**





Сопственик на ФорEVER бизнис



FOREVER

Една од многуте важни работи, кои ни ги дава ФорEVER е можноста да патуваме низ светот и да минуваме време со вас, нашето семејство од дистрибутери. Тоа нè мотивира да продолжиме да правиме сè што можеме, за да го направиме ФорEVER најдобра бизнис можност во светот. Кога разговараме со вас, често нè прашувате “Која е тајната на нашиот успех?” Вистината е дека нема тајни и нема директни патишта. Сепак имаме забележано неколку карактеристики кои ги дефинираат нашите најуспешни дистрибутери. 11 заеднички вредности се евидентни во вашите животи и вашиот бизнис. Сметавме дека ќе бидете заинтересирани да дознаете кои се овие 11 ФорEVER вредности.

ГИ СТАВАТЕ ДРУГИТЕ НА ПРВО МЕСТО.

За нас тоа значи да ве ставиме вас на прво место. За вас тоа значи да ја поддржите вашата група и да им помогнете на тие околу вас да ги постигнат нивните цели.

Работите со СТРАСТ!

Вие верувате дека помагајќи им на другите да ги постигнат нивните цели, да изгледаат и да се чувствуваат подобро, е најдобрата работа на светот.

Вие сте ПРЕТПРИЕМАЧИ!

Вие сами го трасирате својот пат. Притоа не прифаќате “не” како одговор.

Вие сте АГИЛНИ!

Вие сте способни брзо да се прилагодите на предизвиците на кои наидувате на вашиот пат и брзо да најдете решение.

Вие сте КРЕАТИВНИ!

Секогаш наоѓате нови начини да го градите вашиот бизнис со ФорEVER и да ги надминете сите предизвици.

Вие секогаш барате АВАНТУРА!

Вие сакате возбуда, патувања и ја поздравувате оваа можност да доживеете нови работи.

Вие сте ХРАБРИ!

Вие имате желба да го правите она што другите не сакаат.

Вие секогаш сте ПОЗИТИВНИ!

Без оглед со што се соочувате, секогаш го прифаќате со насмевка!

Вие секогаш сте БЛАГОДАРНИ

Вие сте благодарни за вашите достигнувања и го признавате придонесот на луѓето околу вас.

Вие имате ИНТЕГРИТЕТ

Вие ја цените искреноста и секогаш ја правите вистинската работа, дури и кога никој тоа не го гледа!

Вие не ги прифаќате КРАТКИТЕ ПАТИШТА

Вие знаете дека градењето на успешен бизнис со ФорEVER бара напорна работа и трпение, и не се плашите да направите сè што е потребно за тоа!

Немало момент без да бидам инспириран од вашите примери. Вие дистрибутерите сте лидери на нашиот бизнис и јас сум исклучително горд што сум поврзан со вас. Нашата глобална експанзија ни помогна да сфатиме дека сте успешни бизнис градители.

Вие правите многу повеќе од тоа да продавате производи, вие имате сопствен ФорEVER бизнис и сте одговорни за неговиот успех.

Ние сакаме да го истакнеме тоа со име кое многу подобро ве опишува кои сте и што правите. Од овој момент па натаму ќе се нарекувате Сопственици на ФорEVER бизнис. Го охрабрувам секој од вас да се претставува како Сопственик на ФорEVER бизнис и апелирам секоја канцеларија на ФорEVER да го започне процесот на реорганизација за оваа возбудлива промена да биде отсликана.

Ви благодариме за сè, многу ве сакаме сите!

Моќта на постојаноста

Легендарниот безбол играч Babe Ruth најточно кажал: „Никогаш не дозволувајте стравот од неуспех да ви попречи да играте“. Нашиот бизнис е полн со проблеми. Понекогаш сомнежите, негативното влијание и негирањата ни се чинат релевантни и многу тешки. Секој се чувствувал така. Дури не можам да избројам колку пати сум слушал одговор „не“ и мислења дека Фореввер нема да успее. Но за среќа тоа никогаш не ме запре.

Успешните луѓе се разликуваат од останатите по способноста да ги пресретнат тешкотиите со одлучност, да учат од искушенијата и да ги користат како мотивација за одново да се обидат. Постојано се инспирирам од издржливоста на луѓето со кои работам ширум светот. Тие се соочуваат со секакви тешкотии, искушенија и страдања, но и покрај тоа секогаш достоинствено се справуваат со ситуацијата, стануваат подобри и им помагаат и на другите да се усовршуваат.

Безброј се примерите за упорност меѓу најуспешните луѓе на планетата. Една од моите омилен истории е за Jim Abbott. Тој се раѓа без десна рака, но не само што постигнува завидни спортски резултати во младоста, туку подоцна станува и безбол питчер* во премиер лигата. Постигнал многу успеси во кариерата, меѓу кои и „ноу хитер“ меч** (достигнување едвај на неколкумина елитни играчи!) и златен медал за САД на летните олимписки игри во 1988 г. Можете ли да си претставите колку многу биле луѓето кои не верувале во него и му одговарале со „не“? Неверојатни нешта можеме да постигнеме кога не престануваме да се стремиме кон целите!

Вие секогаш ме вчудовидувате со способноста да не се помирувате со приговорите и да ги надминувате тешкотиите во животот и во вашиот Фореввер бизнис. Патот кон финансиската слобода и посакуваниот

живот не е лесен, но вреди. А кога ја откривате лекцијата во секоја пречка и ја користите за да станете посилни и подобри, ништо не може да ви застане на патот.

Засекогаш Ваш,



Rex Maughan

*Питчер – играчот кој ја фрла топката во безбол.

** Во безболот „no-hitter“ (англ.) е игра во која едниот тим не успева да направи ниту еден удар. Тоа значи дека питчерот на другиот тим треба да игра толку безгрешно, што ниту еден од батерите да не успее да одбие негова топка. Американската безбол лига е создадена во 1875 г. и во стотиците илјади меча во 140-годишната историја има само 285 такви средби.



Претставување на ФорEVER 20.02.2015, Велес



Претставување на ФорEVER, 23.02.2015, Штип



Обука Брз почеток- Скопје, 28.02.2015



СОПСТВЕНИЦИ НА ФОРЕВЕР БИЗНИС

Здраво драги СОПСТВЕНИЦИ НА ФОРЕВЕР БИЗНИС,

Среќни сме што веќе можеме да ви се обртиме на овој начин! Горди сме што заедно сме дел од оваа уникатна компанија која уште еднаш докажа дека своите партнери и нивните интереси ги става на прво место.

Форевер направи уште еден прогресивен чекор во својот развој како водечки бизнис партнер на глобалната сцена. Тој беше диктиран од големата динамика со која се развива сè околу нас, вклучително и индустријата на мрежниот маркетинг.

Неговиот зародиш е пред помалку од еден век. Од едноставната идеја дека задоволни корисници им препорачуваат производи на луѓе од својата околина и така добиваат можност за скромни дополнителни доходи, денес МЛМ стана бизнис модел кој дава неограничени можности за развој и промена на животот. Во современиот изглед тој вклучува многу повеќе од препораката и распространувањето на производи. МЛМ опфаќа активности својствени на секој мал или голем бизнис – работа со луѓе, планирање, комуникација, постојано усовршување на вештините,



раководење, мотивирање, управување на финансиите, храброст, визија и најмногу- секојдневни активности и издржливост.

Луѓето кои го прават сето тоа не можат веќе да бидат нарекувани само дистрибутери на производи. Не, тие градат сопствен бизнис заедно со партнер во кого имаат целосна доверба. Партнер кој им обезбедува производи и бизнис план со чија помош ќе си ги исполнат соништата. Да, тие луѓе сте сите ВНЕ – СОПСТВЕНИЦИ НА ФОРЕВЕР БИЗНИС!

Ви го честитиме новото наименување и сигурни сме дека тоа

многу подобро ја објаснува суштината на сè што правите. Упатува многу посилна и веродостојна порака кон оние кои допрва треба да се вклучат во вашиот сопствен бизнис и исто да изградат свој.

Успехот ќе биде многу поголем кога го нарекуваме она што го правиме, и се однесуваме кон него како кон нешто посериозно од обично хоби. Се разбира дека можеме и треба да продолжиме да ги препорачуваме производите на Форевер, зошто тие се прекрасни. А истовремено да бидеме свесни дека ќе можеме во целост да имаме

корист од неограничениот потенцијал на мрежниот маркетинг и особено на маркетинг планот на Форевер Ливинг Продактс, ако сме смели и претприемчиви СОПСТВЕНИЦИ НА ФОРЕВЕР БИЗНИС!

Засекогаш Ваши и... насмевнати ☺,

FOREVER

Стефан и Тања Стаеви

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefan and Tanya Staevi', written in a cursive style.

Кога ги креиравме новите Forever PRO X2™ протеински барови, ги имавме во предвид искуствата на нашите баби! Повеќето од протеинските и снек баровите на пазарот се направени или со процес на ладно истиснување или со сечење на ладна плоча. Овие процеси оставаат речиси непроменети во последните 25 години. Кога ги создававме PRO X2 баровите, развојниот тим на ФорEVER одлучи да користи различен процес. Новите технологии и системи на вкусови му овозможуваат на тимот на ФорEVER да создаде бар кој има висока содржина на протеини, без глутен, со одличен вкус, без многу шеќер. Процесот на печење кој се користи за да се направи Forever PRO X2™ го користи истиот начин кој бабите го користеле за да ги направат колачите - најнапред се мешаат шеќерот и мастите, потоа полека се додаваат вкусовите и сувите состојки, и се мешаат. На крај, баровите се сечат на парче, се печат, се декорираат и се ладат пред да се пакуваат. Овој процес создава меки барови како колачињата на нашите баби, со одличен вкус и висока содржина на протеини. Нашите PRO X2 барови ја комбинираат



Forever PRO X2™



традицијата за печење колачи со најновите достигнувања на науката за исхрана за да ви обезбедат највисок квалитет на протеински барови. Формулата започнува со специјална мешавина на протеини од три различни извори (сурутка протеин изолат, сурутка протеин концентрат и соја протеин изолат). Сојата и сурутката имаат различна содржина на аминокиселини кои се важни за здравјето, обновувањето и градбата на мускулите. Со нивната комбинација вие добивате баланс на сите аминокиселини

и секој од овие извори на протеини има највисок резултат на хранлива биорасположивост - 1.0. Што значи ова? Светската Здравствена Организација ја проценува вредноста на протеини од различни извори на протеини со помош на резултатот PDCAAS (protein digestibility-corrected amino acid score). Овој резултат се базира на потребата од аминокиселини кај луѓето и ги зема предвид двете-количината и типот на аминокиселините присутни во изворот на протеини и способноста на телото да ги искористи аминокиселините од изворот на протеини. Највисок можен резултат е 1.0. Сите три извори на протеини во Forever PRO X2™ имаат PDCAAS резултат од 1.0 и ви обезбедуваат 15 грама биодостапни протеини во секој вкусен бар. Освен протеини, PRO X2 баровите содржат 2 грама влакна од инулин. Инулинот е растворливо влакно кој исто така е пребиотик. Пребиотиците се хранливи материи кои го стимулираат растот на пробиотиците (добрите бактерии во цревата). А за сите вас, кои внесувате храна без глутен - овој

извор на влакна не содржи глутен! Плус, знаете ли дека внесувањето на повеќе протеини го зголемува чувството на ситост, повеќе отколку кога внесувате јаглехидрати или масти? Ова го покажаа бројни студии. Затоа, земете од здравите барови кои имаат одличен вкус, направени исто како колачите од баба, и така ќе внесете 15 грама протеини и 2 грама влакна кои ќе ве заситат. Forever PRO X2™ протеинските барови се направени со два вкуса, цимет и чоколадо.

ПРОМОЦИЈА

ИЗГРАДЕТЕ УСПЕШЕН БИЗНИС

По повод 15-тиот роденден на Фореввер Ливинг Продактс во Македонија, ви предлагаме да земете учество во нашата промоција за градење на успешен бизнис и да заработите награди, со чија помош екипата ќе ви расте и во иднина. Период на квалификација ќе биде од 1 март до 31 мај 2015 год.

ПРВО НИВО

Бидете активни со 4 б. во трите месеци на квалификацијата. Спонзорирајте 3 нови дистрибутери во рамките на квалификациониот период и секој од нив треба да го достигне нивото Асистент Супервизор. Помогнете ѝ на својата нова група да постигне вкупен обем од 10 бода, во кои не влегуваат вашите лични бодови. Ќе добиете фотоапарат.



ВТОРО НИВО



Бидете активни со 4 б. во трите месеци на квалификацијата. Спонзорирајте 3 нови дистрибутери во рамките на квалификациониот период и секој од нив треба да го достигне нивото Асистент Супервизор. Помогнете ѝ на својата нова група да постигне вкупен обем од 15 бода, во кои не влегуваат вашите лични бодови. Ќе добиете таблет.

ТРЕТО НИВО

Бидете активни со 4 б. во трите месеци на квалификацијата. Спонзорирајте 3 нови дистрибутери во рамките на квалификациониот период и секој од нив треба да го достигне нивото Асистент Супервизор. Помогнете ѝ на својата нова група да постигне вкупен обем од 25 бода, во кои не влегуваат вашите лични бодови. Ќе добиете лаптоп.



Квалификувајте се на трето ниво од програмата и ќе имате можност да заработите дополнително и прожектор доколку во следните 3 месеци-јуни, јули и август одново успеете да ги повторите условите за трето ниво.

Како да учествувате! Ако во квалификацијата учествува нов дистрибутер, тој треба да биде активен во месецот на регистрација и во следните еден или два месеца до крај на квалификациониот период. Дистрибутерите кои учествуваат во промоцијата треба да го купуваат само потребното количество на производи за задоволување на непосредните потреби, а дополнително количество производи може да биде купено само откако 75% од залихите биле продадени или употребени. Наградите не се исплаќаат во пари. Конечната одлука дали дадените дистрибутери ги исполниле сите услови на промоцијата, работејќи согласно Деловната политика и моралните и етички стандарди на ФЛП, ја донесува Централната канцеларија на ФЛП Бугарија/Македонија.

АСИСТЕНТ СУПЕРВИЗОРИ

1. Азески Билјана и Бранко – Скопје
2. Давитков Зоран – Штип
3. Дрвошански Сашко – Скопје
4. Зенделски Михајло и Афродита – Штип
5. Кавракова Кате – Скопје
6. Лазарови Мартин и Јаворка – Винаца
7. Мартиновски Мартин и Елиза – Скопје
8. Николоска Валентина – Гостивар
9. Паревска Даниела – Скопје
10. Пројчев Марјан – Штип
11. Стојанови Јасмина и Дејан – Скопје
12. Стојковска Елена – Куманово
13. Трајковски Далибор – Скопје
14. Трифуновска Тодорка - Гевгелија



ТОП 10

ВКУПЕН ОБЕМ

1. Др.Роза Гелевска
2. Слафко Михајловски
3. Славица Донакова
4. Блага Крстеска
5. Катерина Трајчевска
6. Вера Златковска
7. Др.Снежана Контра
8. Младен Димовски
9. Дончо Ѓорѓиев
10. Стевица Димовска

НЕМЕНАЦЕРСКИ БОДОВИ

1. Др.Роза Гелевска
2. Вера Златковска
3. Славица Донакова
4. Дончо Ѓорѓиев
5. Стевица Димовска
6. Катерина Трајчевска
7. Слафко Михајловски
8. Валентина Крмова
9. Младен Димовски
10. Др.Снежана Контра

ПРОМОЦИЈА ЗА МАРТ

За купено 1 парче ФАБ или ФАБХ добивате 2!



FOREVER LIVING PRODUCTS - MAKEDONIJA
www.foreverliving.com

бул. Јане Сандански 36, 1000 Скопје, Р. Македонија;
 тел: +389 (0)2 2465846, 2465815;
 факс: +389 (0)2 2465826; e-mail: flp@t-home.mk

Содржината на оваа публикација е наменета исклучиво за едукативни цели, а не како трговско средство или материјал поврзан со продажба. За да се избегне вадење на овие информации од контекст, не се препорачува копирање или вадење на дел од публикацијата без претходна дозвола од ФЛП Македонија. Консултирајте се со лекар пред употреба за медицинска цел на било кој од производите.

Претставување на Форевер

21.03.2015, сабота

Хотел Глигоров, Струмица

Почеток-19 часот

Ве очекуваме!

SUCCESS DAY

28.03.2015 – сабота

Хотел Порта, Скопје

Почеток – 18 часот

Влезот е слободен!

Следете нè на **facebook Flp Macedonia**
 за да бидете во тек со актуелните промоции и настани.

ДОСТАВА НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ВАША АДРЕСА

Како да порачате:

Едноставно јавете се на телефон 02/ 2465846 и кажете го вашиот дистрибутерски број и производите кои ги порачувате. Следниот ден ја добивате порачката на домашна адреса. Порачката ја плаќате во готово на доставувачот.